

# Услови за влез поврзани со Covid-19

- за жители на трети земји без живеалиште или вообичаен престој во Австрија,
- Жители на трети земји без дозвола за престој во Австрија, без дозвола за престој според NAG или AsylG 2005, без виза од категорија D или фотографска идентификација согласно § 95 FPG

**Жителите на трети земји не смеат да влегуваат во Австрија.**

Но, постојат одредени исклучоци во таквата генерална забрана за влез.

## Прв исклучок: влез во ЕУ од шенген-држави

Жителите на трети земји можат да влезат со сертификат дека се здрави издаден во следните земји:

Андора, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка, Унгарија, Ватикан, Обединетото Кралство и Кипар.

### Предуслови за влез на жители од трети земји преку ЕУ и шенген-држави

- При влез, лицето треба да приложи здравствен сертификат издаден од лекар со којшто се потврдува **негативниот PCR-тест** (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа).
- **Освен тоа**, лицето мора да приложи потврда дека има сместување (и дека лично ги сноси трошоците за тоа)
- **и по влезот да помине 10 дена во (домашен) карантин. Карантинот не смее да го прекине предвремено**, дури и ако е приложен негативен резултат од PCR-тест.

## Втор исклучок: влез за луѓе од посебни групи на професии

Постои исклучок за жители на трети земји од следните групи на професии:

- дипломати,
- вработени во меѓународни организации,
- хуманитарни сили,
- персонал што нуди нега и здравствена грижа,
- сезонски работници во земјоделство и шумарство,
- сезонски работници во туризам итн.

### Предуслови за влез на жители од специјални групи на професии

- При влез, лицето треба да приложи здравствен сертификат издаден од лекар со којшто се потврдува **негативниот PCR-тест** (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа).
- Освен тоа, по влезот лицето мора да помине **10 дена во (домашен) карантин**. Карантинот може да се прекине само откако лицето ќе направи нов PCR-тест, којшто мора да биде негативен.

## Трет исклучок: влез во рамките на комерцијален сообраќај

Лицата, коишто патуваат **во рамките на комерцијален сообраќај**, смеат да влегуваат со **потврда за нивното здравје издадена од лекар**.

**Предуслов е** при влез лицето да приложи сертификат за здравјето издаден од лекар со којшто се потврдува **негативниот PCR-тест** (важно: потврдата не смее да биде постара од 72 часа).  
Во таков случај, карантинот не е потребен.